

Прилог бр. 3		Предметна програма од втор циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Менаџмент во осигурување			
2.	Код	CFM 522			
3.	Студиска програма	МБА Менаџмент			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно - институт, катедра, оддел)	Економски факултет – Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година /семестар	2022/2023/летен	7.	Број на ЕКТС- кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Игор Ивановски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити			
10.	<p>Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни да:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поседуваат напредни и апликативни знаења и вештини за осигурувањето како специфичен процес за идентификување, квантифицирање, превземање, трансфер и обештетување на ризикот • да се стекнат за напредни и апликативни знаења за глобалната и националната осигурителна индустрија • да се обучат за управување со осигурителните производи во неживотното и животното осигурување и реосигурување • Да стекнат со напредни знаења, компаративни искустав и најдобри практики за корпоративните стратегии и модели во осигурителната индустрија и со неа поврзаните индустрии • да стекнат апликативни менаџерски знаења и способности за управување и работа во осигурителните компании и интермедијари, пензиските друштва и здравствените фондови, како и со институциите со надлежност за регулација и супервизија на осигурувањето, здравственото, пензиското и капитално финансираното пензиско осигурување. 				
11.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Основни елементи и функции на осигурувањето 2. Функции на осигурувањето 3. Видови, производи и модели на осигурување 4. Организација и институции на осигурителната индустрија 5. Управување со осигурителни фондови 6. Маркетинг во осигурувањето 7. Осигурителната индустрија во Р.С. Македонија 8. Практични случаи(студии на случај) во осигурителната индустрија 				

12.	Методи на учење: Предавања со презентации, интерактивни предавања, тимска работа, гостин спикер, изработка на проектна задача и вежби					
13.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часови=180 часови				
14.	Распределба на расположивото време	24+16+40+10+90 =180 часови				
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	24 часови		
		15.2.	Консултативна настава и вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	16 часови		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	40 часови		
		16.2.	Самостојни задачи	10 часови		
		16.3.	Домашно учење	90 часови		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови	60 бодови			
	17.2.	Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)	30 бодови			
	17.3.	Активност и учество	10 бодови			
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и за полагање завршен испит	Реализирани активности				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски, англиски				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	интерна евалуација и анкета				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Emmett J. Vaughan, Therese Vaughan	<i>Fundamentals of Risk and Insurance (10/ed), Inc.</i>	John Wiley & Sons	2009
2.	Skipper D.H. and Kwon W.J.	<i>Risk Management and Insurance: Perspectives in a</i>	Wiley/Blackwell Publication	2009		

				<i>global economy, Ed 1</i>		
		Дополнителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	22.2.	1.	Booth P. et al	Modern actuarial theory and practice, 2ed,	Chapman &Hall	1999
		2.	Bodie Z. And Davis P.	<i>The Foundations of Pension Finance</i>	Edward Elgar Publishing Limited	2000